



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата.

СКОПЈЕ
Четврток, 3 март 1955
Број 7

Година XI

Претплата за 1955 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 20 динари
Чековна сметка број 801-T-166.

38.

На основа глава XIV од Општествениот
план на Народна Република Македонија за
1955 година, Извршниот совет донесува

УРЕДБА

**ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ
ДАВААТ ЗАЕМИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ОД
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН
ФОНД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заемите од Републичкиот инвестиционен
фонд ги дава Народната банка на Федера-
тивна Народна Република Југославија —
Централа за Народна Република Македонија
— Скопје.

Член 2

Банката дава заеми:

1) На стопанските организации во индус-
тријата и рударството, за довршување и ре-
конструкција на старите, за рационализација
и за изградба на нови објекти.

2) На стопанските организации за довр-
шување и изградба на нови мелиорациони
објекти.

3) На земјоделските стопански организа-
ции (стопанства и задруги) за изградба на
нови објекти, за довршување и реконструк-
ција на старите, за рационализација, набав-
ка на добиток, подигање на овошни и лозови
насади, подобрување на пасишта и др.

4) На индивидуалните селско-стопански
производители, за унапредување на земјо-
делското производство. Индивидуалните сел-
ско-стопански производители заемите можат
да ги добијат непосредно или преку земјо-
делските задруги.

Индивидуалните селско-стопански произ-
водители заемите ќе ги употребуваат за след-
ните цели:

- За набавка на рачни и спрежни селско-
стопански машини, алат и друга опрема;
- за изградба на стопански објекти;
- за набавка на добиток;
- за подигање на овошни и лозни наса-
ди.

5) На стопанските организации во: гра-
дежништвото, автосообраќајот и занаетчи-
ството, за реконструкција и рационализа-
ција.

Член 3

Банката дава наменски инвестиции по
согласност на Извршниот совет.

Член 4

Заемите на стопанските организации се
даваат преку конкурс.

На индивидуалните селско-стопански
производители, кои бараат заем непосредно
од банката или преку земјоделската задруга,
заемот им се дава по утврдени услови без
конкурс.

Заемите им се даваат на оние стопански
организации што понудиле најповолна ка-
матна стопа и најповолно време за враќање,
под услов да со приходите што ќе се оствар-
ат преку инвестициите обезбеди плаќањето
на каматата и отплатување на заемот.

Понудите на заемобарателите — стопан-
ски организации, банката ќе ги земе во пред-
вид ако ги исполнуваат следните условија:

- 1) да имаат ажурно и уредно книговод-
ство;
- 2) редовно да одговараат на своите обвр-
ски спрема банката;
- 3) да имаат средено финансиско послу-
вање;
- 4) пасивата да им е покриена со активата;
- 5) приходите да им се поголеми од рас-
ходите.

По исклучок банката може да ги земе во
обзир понудите и даде заем и на оние сто-
пански организации на кои активата им е
помала од пасивата или приходите им се по-
мали од расходите, под услов да се има га-
ранција дека разликата ќе биде покриена, а
по претходна согласност на Извршниот совет.

Член 5

Банката дава заем до висина на претсмет-
ковниот износ што е предвиден со инвести-
ционата програма, ако со заемот и со други
расположиви средства од корисникот на за-
емот се обезбедува потполното довршување
на објектот за кој се бара заемот.

Кога изградбата на инвестициониот објект
трае повеќе години, покрај вкупниот износ
на заемот се утврдува и висината на годиш-
ните трансии.

Со корисникот на заемот банката склучува писмен договор за заемот, а индивидуалните селско-стопански производители поднесуваат и мениџи.

Член 6

Заемите за инвестиции можат да се користат исклучиво за целите за кои се дадени.

Член 7

Земјоделските задруги што ќе вршат кредитирање на индивидуалните селско-стопански производители, покрај склучениот писмен договор, ќе бараат од корисникот и мениџа за износот на заемот.

П. ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ

Член 8

Банката дава заем за довршување и реконструкција на старите објекти, за рационализација, за мелиорациони објекти, за унапредување на производството во стопанството и за изградба на нови објекти преку конкурси врз основа на барањата од стопанските организации.

Сроковите за одржување на конкурс ги определува Генералниот директор на Народната банка на ФНРЈ — Централата за НРМ во согласност со Извршниот совет.

Во текот на една година можат да се определат и повеќе срокови за конкурси.

Член 9

Барањето на заем од стопанските организации мора да ги содржи:

- 1) целта за која се бара заемот;
- 2) висината на целиот заем, како и висината на траншите по години;
- 3) висината на постојаните оборотни средства што се бараат во исто време, како и висината на траншите по години;
- 4) каматна стопа и рокот за отплата што ги нуди заемобарателот;
- 5) рокот за почетокот и рокот за завршетокот на работите, како и денот од кој почнува да тече рокот за отплатување на заемот;
- 6) назначување износот на сите долгорочни обврски на заемобарателот и износот на годишните камати и отплати по тие обврски.

Кога се поднесува барањето за заем, се поднесува инвестициони елаборат (инвестициона програма и генерален проект).

На банката и се поднесува ревидиран инвестиционен елаборат, ако тој подлежува на ревизија по прописите.

Кога бара заем стопанска организација односно земјоделска задруга, треба на банката да и поднесе и одлука од работничкиот совет или од Собранието на земјоделската задруга, дека стопанската организација, односно земјоделската задруга може да се задолжи до определениот износ.

Член 10

Давање на заем на индивидуалните селско-стопански производители непосредно од банката или преку земјоделските задруги ќе се врши под следните условија:

— заемобарателот да биде кредитно способен и да поднесе бланко мениџа со потпис на двајца кредитно способни лица — жители;

— каматната стопа изнесува 6% годишно;

— земјоделските задруги за добивениот заем наменет за индивидуалните селско-стопански производители на Народната банка и плаќаат каматна стопа што за 1% е пониска од утврдената каматна стопа за индивидуалните селско-стопански производители.

Со разликата што земјоделските задруги ќе ја остварат на тој начин ќе ги покриват своите разноси во врска со земањата, давањата и отплатувањето на добиените заеми.

— отплатата на заемот се врши во полу-годишни анuitети.

Член 11

Заемобарателите — индивидуалните селско-стопански производители, при барањето на заемот непосредно од банката или преку земјоделската задруга, поднесуваат молба за висината и намената на заемот и рокот на отплатата.

Член 12

За мелиорациони објекти што опфатнуваат територија на два или повеќе народни одбори барањето на заем, за довршување и изградба на вакви објекти, ќе се постави заедно од заемобарателите (водните заедници), а меѓусебниот однос помеѓу нив ќе се регулира по пат на писмен договор.

Член 13

Максимални срокови за отплата се:

А. За индустрија и рударство:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) за електростопанство | 20 години |
| 2) за останатите гранки | 15 „ |

Б. За земјоделието:

- | | |
|------------------------------|------|
| 1) за мелиоративните објекти | 50 „ |
|------------------------------|------|

Извесни мелиоративни објекти со посебна одлука на Извршниот совет може да се ослободат во целиот износ или делимично од враќањето на заемот.

2) За земјоделските стопански организации:

- | | |
|---|-----------|
| — за трактори и средни земјоделски машини | 10 години |
| — за крупни земјоделски машини | 20 „ |
| — за стопански згради од тврд материјал | 40 „ |
| — за стопански згради од мешовит и слаб материјал | 15 „ |
| — за овошни градини и лозја | 20 „ |
| — за набавка на добиток | 5 „ |

Отплатата на заемите за земјоделско стопанските организации ќе отпочне:

— за добиток и машини 1 година од подигнувањето на заемот;

— за лозја после 4 години од подигнувањето на заемот;

— за овошни градини после 6 години од подигнувањето на заемот;

— за земјоделските згради после 1 година од полното искористување на заемот;

— за мелиоративни работи после 3 години, после полното искористување на заемот.

В. За останатите стопански организации:

— за градежништвото 10 години

— за автосообраќајот 10 „

— за занаетчиството 15 „

Г. За индивидуалните земјоделски производители:

— за насади (овошни и лозови) до 10 години

— за останато до 5 „

Член 14

За добивање заем за инвестиции доваѓаат во предвид оние заемо-баратели што понудиле гранична или повисока каматна стопа.

Како гранична каматна стопа на еден конкурс се смета она каматна стопа што е најниско понудена во рамките на расположивите средства.

Граничната каматна стопа се утврдува на начинот предвиден во претходниот став, врз основа на сите евидентирани барања за заем поднесени до банката од оние заеmobаратели што ги исполнуваат условите од чл. 4 на оваа уредба.

На сите заеmobаратели што на истиот конкурс се здобиле со право на заем им се даваат заеми по граничната каматна стопа.

Член 15

Барањата на заемот за изградба на нови објекти, основна реконструкција на старите објекти и објекти чие финансирање ќе трае повеќе години, банката ќе ги одобрува по претходна согласност на Извршниот совет.

III. КАЗНЕНИ МЕРКИ ПОРАДИ ПОВРЕДИ НА ОБВРСКИТЕ НА ОВАА УРЕДБА

Член 16

За повреди на одредбите од оваа уредба ќе се применуваат казнените мерки од членовите 32—34 на Уредбата за заемите за инвестициите во стопанството.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Упатства за извршување на оваа уредба издава Народната банка на Федеративна Народна Република Југославија — Централна за Народна Република Македонија — Скопје.

Член 18

Оваа уредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 18

18 февруари 1955 год.

Скопје

Претседател
на Извршниот совет
Љупчо Арсов, с. р.

39.

На основа член 36 од Сојузниот закон за аграрната реформа и колонизација во врска со член 71 точка 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и член 11 од Законот за спроведување Уставниот закон, Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОРГАНИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРАВУВАЊЕ НА САМОВЛАСНИТЕ ЗАВЗИМАЊА НА ЗЕМЈИШТАТА ОД ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ

Член 1

Најдоцна за 2 години од влегувањето во сила на ова уредба ќе се расправат пред органите и по постапката предвидена со оваа уредба сите самовласни завземања (узурпации) на земјишта предвидени во член 1 од Законот за изменување и дополнување на член 36 од Законот за аграрна реформа и колонизација („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 101/47).

Член 2

Постапката за расправување на самовласно завземените земјишта од општонароден имот се покренува и тече по службена должност.

Државните органи, стопанските и општествените организации што имаат право на управување на самовласно завземеното земјиште должни се, да бараат да се покрене постапка за расправување на завземањето.

Приватни — правни и физички — лица кои држат завземено земјиште, како и трети лица, можат да бараат да се покрене постапка за расправување на завземањето во однос на определено земјиште.

Државните органи, стопанските и општествените организации што имаат право на управување на самовласно завземеното земјиште можат, во срок од 2 години од влегувањето во сила на оваа уредба, да подложат на органот од член 3 на оваа уредба да донесе решение со кое ќе се одбие признавањето на завземањето.

Член 3

За признавање односно непризнавање правото на сопственост на самовласно завземеното земјиште од општонародниот имот решава советот за стопанство на народниот одбор на околицата, градот односно градската општина со одделни права.

Член 4

Советот за стопанство на народниот одбор на околицата, градот односно градската општина со одделни права во срок од 1 месец од денот на влегувањето во сила на ова уредба ќе формира потребен број поодделни комисии. Овие комисии ќе имаат за задаток да ги присоберат сите потребни податоци за сите самовласни завземања на земјишта од општонароден имот на подрачјето на своето работење и да во определениот срок поднесат на советот за секое самовласно завземено земјиште образложен предлог за донесување на решение по член 3 од оваа уредба.

Комисијата од предниот став има 3 члена од кои едниот е одборник на народниот одбор на општината, градот, односно градската општина со одделни права на чие подрачје комисијата работи. Овој одборник е претседател на комисијата. Советот за стопанство исто така именува и заменици на членовите на комисијата.

Советот за стопанство на народниот одбор на околицата ќе формира за подрачјето на секоја општина најмалку една комисија.

Со решението за формирање на комисијата се определува и подрачјето на кое комисијата ќе работи.

Член 5

Комисиите споменати во претходниот член ќе состават преглед на сите завземени земјишта од општонародниот имот извршени на нивното подрачје, на кои се однесува оваа уредба, и ќе ги присоберат сите податоци потребни за справување на самовласното завземање. Комисијата нарочно точно ќе ја одреди секоја завземена парцела со помош на податоците од таписките книги, катастарските операти, тапиите, елаборатите за разграничување на државните шуми и сл., а во случај да такви податоци нема, со премер на лице место по процисите за катастарското премерување ќе присобере податоци за тоа, на кого земјиштето му припаѓало пред завземањето, како и кој и кога земјиштето го завзел, ќе го утврди името, занимањето и боравиштето на сегашниот држател, бројот на членовите на неговото домаќинство и површината на неговото сопствено селско-стопанско земјиште.

Комисијата по правило со излегување на лице место ќе испита, дали завземеното земјиште се наоѓа во средина на земјишта

во општествена сопственост (енклави и полуенклави), дали пречи на комуникациите, дали е завземањето преголемо или извршено на начин невообичаен во тој крај.

Член 6

На основа прибраните податоци, комисијата ќе установи дали е во прашање:

- 1) земјиште кое пречи на комуникациите;
- 2) земјиште кое се наоѓа во средина на општонародниот имот;
- 3) земјиште од поголем обем; или
- 4) земјиште завземено на начин невообичаен во крајот каде се наоѓа земјиштето.

До колку комисијата установи дека е во прашање еден од предните случаи, ќе поднесе предлог за целосно или деломично одземање на узурпираното земјиште.

До колку комисијата не установи постоење на еден од напред наведените случаи, ќе поднесе предлог за признавање сопственоста на узурпираното земјиште на неговиот држател.

Комисијата за својот предлог ќе го извести држателот и органот на управувањето.

До колку комисијата поднесе предлог за одземање на земјиштето, ќе му соопшти на држателот, да до конечното решение по предлогот не смее да ги расипува или однесува уредите или направите од завземеното земјиште или да ги уништува трајните засади што на тоа земјиште постојат (шуми, овоштарници, лозја и сл.). До колку држателот постапи во спротивност на оваа забрана, ќе одговара за причинетата штета, а народниот одбор на чие подрачје се наоѓа земјиштето веднаш ќе го одземе земјиштето од држателот и ќе одреди, кој времено ќе управува со земјиштето.

Држателот на земјиштето и органот на управувањето можат во срок од 15 дена од соопштеното на предлогот на комисијата да изнесат свои примедби писмено или усмено во записник кај народниот одбор на општината.

Предлогот на комисијата за признавање завземеното земјиште во сопственост на држателот и предлозите за одземање на завземеното земјиште ќе се објават на начин вообичаен на подрачјето на општината, градската општина со одделни права односно градот.

Член 7

На основа материјалот со кој располага комисијата ќе состави списоци за завземеното земјиште и заедно со прибраните податоци, своите предлози и примедбите од држателите на земјиштата и органите на управување ќе ги достави на решавање на надлежниот совет за стопанство на народ-

ниот одбор на околијата, градот односно градската општина со одделни права.

Член 8

По предлогот на комисијата да се признае односно да не се признае самовласно завземеното земјиште во сопственост на држателот, советот за стопанство на народниот одбор на околијата, градот, односно градската општина со одделни права решава согласно одредбите на член 1 од Законот за изменување и дополнување на член 36 од Сојузниот Закон за аграрна реформа и колонизација, а по правило на основа чињеничкото стање утврдено од комисијата. Советот може да спроведе дополнителни извиди или да ги повтори доказите што ги извела комисијата, до колку тоа се покаже како потребно.

Член 9

Решението на Советот мора да содржи:

1. име на органот што го донесува решението;
2. име, презиме, занимање и боравиште на држателот на завземеното земјиште;
3. поблизок опис на завземеното земјиште спрема таписките книги, тапијата, катастарот, планот или мерите и границите;
4. одлука за тоа, дали земјиштето се признава во сопственост на држателот или се одзема, дали се одзема целосно или делумично и во кој дел;
5. одлука за постапката со зградите што се изградени на земјиштето, за засејаните посеви, за трајните култури подигнати на земјиштето и за несобраните плодови, до колку земјиштето се одзема;
6. одлука за трошковите на постапката;
7. образложение, во кое мора да се наведе, кои одлучни чињеници советот ги смета за докажани и доказите на основа кои советот го засновал своето уверение; и
8. поука за жалба.

Член 10

На држателот на самовласно завземеното земјиште може да му се признае правото на сопственост на самовласно завземеното земјиште само во рамките на максимумот одреден со постоеките прописи, земајќи го во предвид и сопственото земјиште на држателот.

Зградите, како и трајните засади подигнати на завземеното земјиште што се одзема од држателот, ќе се исплатат по проценка сходно со општите принципи на имотното право или на држателот ќе му се даде налог истите во одреден срок да ги уклони, до колку со уклонувањето не би настанала штета по стопанството.

До колку држателот го обработил селско-стопанското земјиште, што спрема решението на советот му се одзема, тоа зем-

јиште ќе му се остави во државина до дека ги прибере посевите односно плодовите.

Член 11

Трошковите на управната постапка околу расправувањето на самовласно завземање по оваа уредба ги сноси држателот на самовласно завземеното земјиште доколку самовласното завземање не му се признае, а во противно трошковите на постапката ќе ги сноси народниот одбор кој ја формирал комисијата.

Член 12

Решението со кое завземеното земјиште се признава во сопственост на држателот, се доставува на истиот, на органот на управувањето и на јавниот правобранител на околијата или градот, а до колку таков нема на Јавниот правобранител на Народна Република Македонија.

Решението со кое завземеното земјиште се одзема се доставува на досегашниот држател и на органот на управувањето.

Органите односно лицата на кои решението им е доставено имаат право на жалба во срок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државниот секретаријат за работи на стопанството. Жалбата се поднесува преку народниот одбор на околијата, градот односно градската општина со одделни права, што го донел првостепеното решение.

Член 13

Правосилното решение со кое, по прописите од оваа уредба, се признава правото на сопственост на завземеното земјиште е правен наслов за пренос на правото на сопственост и за други уписи во таписките или интабулационите книги, односно правен наслов за издавање на тапија.

Член 14

Народниот одбор е должен, секое решение со кое од досегашниот држател се одзема узурпираното земјиште, веднаш по неговата правосилност да го достави на надлежниот суд заради спроведување на соодветни уписи во таписките книги односно за издавање на тапија и ќе се грижи соодветните промени да бидат спроведени во катастарот односно да бидат воведени во пропишаните евиденции.

Судот ќе постапи по одредбите од Уредбата за укинување правото на сопственост на државниот недвижен имот („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 58/47).

Член 15

Во однос на завземеното земјиште на кое сегашните држатели го докажуваат правото на сопственост со правосилна судска пресуда, тапија или упис во таписките книги, не ќе се спроведува постапката по оваа

уредба. Народниот одбор може да го извести надлежниот јавен правобранител за ваквите случаи заради оценување, дали има место за покренување редовна судска постапка со цел да се измени постоеќата правна положба.

Член 16

Споровите за завземањата на земјишта од општонародниот имот кои се наоѓаат на решавање пред судовите или другите државни органи, ќе се достават на надлежниот народен одбор на општината, градската општина со одделни права односно градот за понатамошна постапка по оваа уредба.

Член 17

Сите поднесоци, молби, жалби, предлози и решенија во управната постапка по оваа уредба се ослободени од такса по член 32 од Сојузниот Закон за аграрна реформа и колонизација.

Член 18

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба ќе донесе Државниот секретар за работи на стопанството.

Член 19

Ова уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 21

18. февруари 1955 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љ. Арсов, с. р.

40.

На основа член 110 и 111 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 56/53) и член 71 точка 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет, донесува

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ОД ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ДАНОКОТ НА ДОХОД КОЈ ЌЕ СЕ НАПЛАТУВА ВО ПРВО, ВТОРО, ТРЕТО И ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ НА 1955 ГОДИНА

I.

Даночните обврзници на данок на доход од земјоделие, на данок на доход од самостојни занимања и имоти и на данок за употреба на туѓа работна сила за I, II, III и IV тромесечје на 1955 година, данокот го плаќаат во проценти определени со оваа одлука.

II.

Даночните обврзници на данокот на доход од земјоделие за I, II, III и IV тромесечје на 1955 година данокот го плаќаат во следните проценти од извршениот разрез на данокот на доход од земјоделие за 1955 година, односно од извршениот разрез на данокот на доход на земјоделските домаќинства за 1954 и 1953 година и тоа на подрачјето:

	I трмес.	II трмес.	III трмес.	IV трмес.
1. на град Скопје	25	25	25	25
2. на Битолска око- лија и Градската општина—Битола	25	20	25	30
3. на Кумановска о- колија и Градска- та општина — Ку- маново	25	20	25	30
4. на Охридска око- лија и Градската општина — Охрид	15	20	30	35
5. на Прилепска око- лија и Градската општина—Прилеп	35	15	25	25
6. на Струмичка о- колија и Градска- та општина—Стру- мица	25	25	25	25
7. на Титоввелешка околија и Градска- та општина — Т. Велес	15	30	25	30
8. на Тетовска око- лија и Градската општина — Тетово	15	25	30	30
9. на Овчеполска о- колија и Градска- та општина — Штип	20	20	30	30
10. на Гевгелиска о- колија	15	25	25	35
11. на Гостиварска о- колија	20	20	30	30
12. на Дебарска око- лија	15	20	40	25
13. на Кичевска око- лија	20	25	25	30
14. на Кочанска око- лија	30	20	25	25
15. на Кривопаланеч- ка околија	20	20	30	30
16. на Малешевска о- колија	15	30	30	25
17. на Преспанска о- колија	18	12	20	50
18. на Скопска око- лија	25	25	25	25
19. на Тиквешка око- лија	25	15	30	30

III.

Даночните обврзници на данокот на доход од самостојни занимања и имоти за I, II, III и IV тромесечје на 1955 година на име данок плаќаат 25% од годишниот паушално разрезан данок за 1955 година, односно од разрезаниот данок за 1953 и 1954 година и тоа на подрачјето на сите околии, град односно градската општина со посебни права.

IV.

Даночните обврзници на данок за употреба на туѓа работна сила за I, II, III и IV тромесечје за 1955 година плаќаат данок во процентите определени во точка II односно точка III од оваа одлука.

V.

Финансиските органи на народните одбори на околиците, градот односно градските општини со посебни права се должни износитите на данокот на доход од земјоделие, на данокот на доход од самостојни занимања и имоти и данокот за употреба на туѓа работна сила за I, II, III и IV тромесечје 1955 година да ги определат на поодделните даночни обврзници во срок од 15 дена од изготвувањето на разрезот за 1955 година, односно до изготвувањето на разрезот за 1955 година, износитите на аконтацијата ќе се определат и тоа:

За I-то тромесечје во срок од 15 дена од влегувањето во сила на оваа одлука, а за II, III и IV тромесечје во првите 15 дена од тромесечјето.

VI.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 23

18 февруари 1955 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љ. Арсов, с. р.

41.

На основа забелешката 3 кон Тарифниот бр. 100 од Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“) бр. 55/54 година). Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија, донесува

ОДЛУКА ЗА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ДРВА

1.

Данок на промет на поедини видови и квалитети дрва на територијата на Народна Република Македонија се пресметува и плаќа по следните стопи:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. На огревно дрво сите видови | Дин. 500 по 1 пр. м. |
| 2. Т. Т. столбови и пилоти сите видови | Дин. 1.000 по 1 км ³ |
| 3. Прагови дабови тесани | Дин. 1.500 по 1 км ³ |
| 4. Прагови букови тесани | Дин. 1.000 по 1 км ³ |
| 5. Тесана граѓа — четира | Дин. 4.000 по 1 км ³ |
| 6. Ореови фурнирски трупци | Дин. 4.000 по 1 км ³ |
| 7. Дрвен кумур | Дин. 10% |
| 8. Останати шумски сортименти | Дин. 2.000 по 1 км ³ |

II.

Во сè друго ќе се применуваат забелешките кон Тарифниот бр. 100 од Тарифата за данокот на промет.

III.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година, кога престанува да важи Одлуката за определување стопи за наплатување данок на промет на поедини врсти и квалитети дрва, бр. 18 од 9 февруари 1954 година на Извршниот совет на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 6/54 година).

ИС бр. 22

18 февруари 1955 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љ. Арсов, с. р.

42.

На основа член 71 точка 4 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија, донесува

ОДЛУКА ЗА ОСНИВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА — С. ЈАСЕНОVO — ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА

1. Се оснива Специјална болница за белодробна туберкулоза во с. Јасеново — Титоввелешка околица.

2. Називот на Болницата е: Специјална болница за белодробна туберкулоза — с. Јасеново.

3. Специјалната болница за белодробна туберкулоза — Јасеново има за цел сместу-

вање и лекување болните лица од белодробна туберкулоза од Народна Република Македонија.

4. Правилник за работата на Специјалната болница за белодробна туберкулоза, ќе донесе Советот за народно здравје и социјална заштита на НРМ.

5. Оваа одлука стапува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 25а

18 февруари 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љ. Арсов, с. р.

43.

На основа член 71 точка 4 и член 75 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА СТАВУВАЊЕ ВОН СИЛА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНИВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ТА БОЛНИЦА ЗА ДУШЕВНО БОЛНИ ЈАСЕНОВО

1) Се ставува вон сила Одлуката за оснивање на републичката Болница за душевно болни Јасеново, Титоввелешка околија, број 284 од 1 октомври 1954 година („Службен весник на НРМ“ бр. 33/54).

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 25

18 февруари 1955 година

Скопје

Претседател,
на Извршниот совет,
Љ. Арсов, с. р.

44.

На основа чл. 33 од Уредбата за звањата и платите на службениците од просветно-научната служба („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 14/52) и точка 1 од Одлуката за пренесување надлежноста за донесување прописи за плаќање хонорарната настава во училиштата на републичките совети („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53 година), Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ХОНОРАРНАТА НАСТАВА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА, ВО НИЖИТЕ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА И ВО ОСУМГОДИШНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

I. Во точка VII од Одлуката за плаќање хонорарната настава во средните училишта, во нижите стручни училишта и во осумгодишните основни училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 27/54 година), по сегашниот став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од предниот став во училиштата во кои нема доволен број стручни наставници за поедини предмети наставниците и приправниците можат да држат и повеќе од 10 но не повеќе од 15 хонорарни часа, а директорите не повеќе од 10 часа“.

Сегашниот став 2 од точка VII станува став 3.

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 26

18 февруари 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љ. Арсов, с. р.

45.

На основа оддел 3 од глава XVI на Општествениот план на Народна Република Македонија за 1955 година, Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И НАПЛАТАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ТУТУНОТ ВО 1955 ГОДИНА

1. Данок на промет на тутун плаќаат индивидуалните производители на тутун.

Данок на промет на тутун се плаќа за тутунот произведен во 1955 година.

2. Данок на промет на тутун се пресметува и наплатува од претпријатијата овластени за откуп на тутун и тоа при самиот откуп на тутунот.

3. За пресметување даночната основица на данокот на промет на тутун се зема купопродажната цена што овластеното откупно претпријатие и производителот ќе ја утврдат при купопродажбата на тутунот.

4. Претпријатието за откуп на тутун е должно наплатениот данок во рок од 5 дена да го внесе во Народната банка на ФНРЈ и тоа 50% во полза на Републичкиот инвестиционен фонд, а 50% во полза на НО на околицата, градот односно градската општина со

одделни права, на чие подрачје е произведен тутунот.

5. Државниот секретар за работи на стопанството ќе се грижи за примена на ова упатство.

ИС бр. 27
18 февруари 1955 год.
Скопје

Претседател,
на Извршниот совет
Љупчо Арсов, с. р.

46.

На основа чл. 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од сливање и одронување и член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а по предлог на Републичката управа за буици, Извршниот совет, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРМНИ ПОДРАЧЈА ЗА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ

I.

Подрачја во кои стрмните земјишта се подложни на смивање и одронување се следните:

1. — Реонот „Крупишко — Тролски“ и „Лезовско — Бучишки“ околија Овчеполска во атарот на селата Крупиште, Горни Балван, Долно Трогерци, Пишица, Трооло, Лезово, Бучиште и Чашница, месностите: „Петрина Чука“, „Шаренковац“, „Калиште“, „Грнчарица“, „Пишочко коло“, „Долги Рид“, „Руљан“, „Дриновик“, „Учешма“, „Лезовски Рид“ и „Ерваник“, во следните граници:

а) од исток: почнува од село Пишица, оди по патот во правец Злетово — Крупиште во должина од 2 км., после скренува кон југ и по изохипсата 500 стигнува до црквата кај селото Горни Балван;

б) од југ: од црквата кај село Горни Балван по изохипсата 420 продолжува кон запад, минува десно од село Долно Трогерци до кота 346;

в) од запад: почнува од кота 346, оди по самиот селски пат кој води од село Горно Трогерци према Солунски Рид, минува преку кота 701 кај м.зв. „Руљан“ и завршува кај село Петришино;

г) од север: почнува од с. Петришино, минува преку црквата на селото Трооло па потоа преку селото Гајранци оди по изохипсата 400 и покрај самата Пишичка река завршува до село Пишица.

2. — Реонот „Лезово—Бучички“ со граници:

а) од исток: почнува од село Бучиште оди по самиот пат во правец Злетово—Кру-

пиште во должина од 3 км. и завршува на кота 332;

б) од југ: почнува од кота 332 и оди узводно од левата страна на реката Вражји Вир сè до улиот на Белошица во Вражји Вир;

в) од запад: од улиот на река Белошица во Вражји Вир, оди по самата река Белошица до кота 546; и

г) од север: од кота 546 минува над месноста Ерваник и се спушта кон село Бучиште каде завршува на кота 379.

II.

Согласно член 5 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување, Народниот одбор на Овчеполска околија ќе направи план за посебни заштитни мерки и план за преориентација во многугодишни земјоделски култури на оние земјоделски површини кои се разорани и одгледуваат едногодишни култури, а се подложни на смивање и одронување.

III.

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

ИС бр. 29
18 февруари 1955 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љ. Арсов, с. р.

47.

На основа член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување и член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а по предлог на Републичката управа за буици, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРМНИ ПОДРАЧЈА ЗА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ

I.

Подрачја во кои стрмните земјишта се подложни на смивање и одронување се следните:

1. Реонот „Радањски“, околија Овчеполска, во атарот на селата Радање, Кучилак, Калаузија, Кепекчелија, Ебенежлија, Јонузлија, Мичак, Миратлија, Грналија, Вртешка, Почивало, Кучица, Шашаварлија, Курфалија, Оцалија, Голем Габер, Мал Габер, Кошево и Никомен, месностите: „Цирин Дири“, „Каджа таш“, „Кузбаир“, „Кјучук—дузла“, „Кури—дере“, „Караи баир“, „Орта бурум“, „Машатлак“, „Дузла баир“, „Пирли баши“, „Чешме баши“, „Камирин“, „Кумурјакти“,

„Мамут кран“, „Долук баир“, „Јазла—орти“, „Асарлак“, „Кантал“, „Мерис баши“, „Тошли баир“, „Арманда“, „Попилар“, „Баалар баир“, „Алажак“, „Тузла баир“, „Ибишим трло“, „Јумурлук тап“, „Ак-гјозли“, „Бунар-ја“, „Сајтан — Али“, „Маале — гузукли“, „Бајрам—таш“, „Еленес“, „Јурту“, „Габер шума“, „Дренок“, „Мезарлик“, „Карталија“, „Мандра — трло“ и „Базарлак“ во следните граници:

а) од исток: почнува од кота 1360 каде м. зв. „Чука“ од каде скренува кон југ и по патот оди кон с. Вртешка, од каде пак скренува на исток на кота 1142, па потоа се спушта до село Мичак, минувајќи покрај самиот пат преку котите 800, 905 и 950 те завршува кај с. Почивало;

б) од југ: почнува од село Почивало, оди по самиот пат за Штип минувајќи покрај селата Кошево и Шашаварлија и завршува на кота 396 кај м. зв. „Каракуш“;

в) од запад почнува од кота 396, оди по самиот пат до с. Радање и завршува кај селото Горни Козјак; и

г) од север: почнува од село Горни Козјак оди по самиот пат кој ги врзува селата Цумајлија, Калаузлија, Јонузлија потоа котите 1058, 1049, 1271 и завршува на кота 1360.

II.

Согласно член 5 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување Народниот одбор на Овчеполска околија ќе направи план за посебни заштитни мерки и план за преориентација во многугодишни земјоделски култури на оние земјоделски површини кои се разорани и одгледуваат едногодишни култури, а се подложни на смивање и одронување.

III.

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 33

18 февруари 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет
Љупчо Арсов, с. р.

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРМНИ ПОДРАЧЈА ЗА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОДРО- НУВАЊЕ

I.

Подрачја во кои стрмните земјишта се подложни на смивање и одронување се следните:

1. Реонот „Огражден I“, околија Струмичка во атарот на селата Барбарево, Стиник, Бадехен, Бајково, Ново Коњарево, Ново Село и Сушица, месностите: „Марков Рид“, „Китка“, „Црквиште“, „Орловец“, „Пастрово“, „Ројново“, „Којанчанца“, „Стара нива“, „Просија“, „Стојаков чукар“, „Градиште“, „Дебели Рид“, „Хацица“, „Стари Рид“, „Црвено поле“, „Солиште“, „Чардак“, „Балабаница“, „Говедарник“, „Врхо“, „Струшки Рид“, „Киризаница“, „Бресто“, „Вратичка“, „Градиште 2“, „Зоја“, „Батков камен“, „Рамниште“, „Жујовица“, „Шарен камен“, „Плеше“, „Крсто“, „Жеравичка поляна“ и „Оброк“ во следните граници:

а) од исток: државната граница помеѓу ФНРЈ и Бугарија, почнувајќи од хоризонталата 200 се по границата до хоризонталата 1471 до местото звано „Хацица“;

б) од запад: почнува од котата 1436, оди по вододелницата, избива на кота 1332 и преку местото звано „Чардак“ на кота 850 по вододелницата избива на кота 823, па на кота 391 и потоа оди по патот преку село Штука избива на патот Штука—Сушица до кота 229;

в) од север: почнува од хоризонталата 1471, оди се западно по вододелницата на м. зв. „Хацица“, продолжува по вододелницата „Дебели рид“ и по пешчката стаза избива јужно од кота 1471 од каде по пешчката стаза продолжува до местото каде се состанува со коњскиот пат Барбарево—Црвено поле, оттаму оди северно по коњскиот пат и се одвојува на раскрсницата која се составува со пешчката стаза јужно од реката Бела Газа, оттаму оди западно па потоа скренува северно по пешчката стаза се до раскрсницата на истата која оди до местото звано „Чемлија“, од каде западно по коњскиот пат избива на кота 1436;

г) од југ: почнува од кота 229 оди по пат за Сушица, минува преку селото Сушица, го сече Сушичкиот пат и минува преку м. зв. „Оброк“ и по горниот пат што оди за Ново Село стигнува до кота 236 и преку местото Спрдешник продолжува до Ново Село, минува по горниот пат за село Бајково северно од месноста „Баба могила“, ја пресечува буицата Василица и избива на цадето Ново Село — Петрич, потоа преку кота 200 избива на границата на хоризонталата 200.

48.

На основа член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување и член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а по предлог на Републичката управа за буици, Извршниот совет донесува

II.

Согласно член 5 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување Народниот одбор на Струмичка околина ќе направи план за посебни заштитни мерки и план за преориентација во многугодишни земјоделски култури на оние земјоделски површини кои се разорани и одгледуваат едногодишни култури, а се подложни на смивање и одронување.

III.

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 30

18 февруари 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љ. Арсов, с. р.

49.

На основа член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување и член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а по предлог на Републичката управа за буици, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРМНИ ПОДРАЧЈА ЗА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОДРО- НУВАЊЕ

I.

Подрачја во кои стрмните земјишта се подложни на смивање и одронување се следните:

1. Реонот „Водоча — Тркајна“, околина Струмичка во атарот на селата Куклиш, Триводи, Костурино, Орманли, Злешево, Чепели, Раборци, Попчево, Белотино, Рич, Варварица, Вељуса, Трибичино, Едрениково, Седларци и Владевци месностите: „Липа“, „Лазарот“, „Петрова чешма“, „Летен врв“, „Дуњица“, „Сркуш чешма“, „Срката“, „Триката“, „Голаш“, „Каратак“, „Будуклук“, „Сулиманов рид“, „Омерова чешма“, „Маркова река“, „Коцалар“, „Арсли тепе“, „Кавлак тепе“, „Кирова чука“, „Ак бунар“, „Божји дол“, „Траилова чука“, „Света ридика“, „Варди“, „Среден рид“, „Катунски рид“, „Биљарица“, „Кадилица“, „Сирините“, „Зайков рид“, „Старите лозја“, „Цамчивлик“, „Св. Илија“, „Чамлк“, „Чифлиски баир“, „Рашчеш“, „Бањска курија“, „Сулименица“, „Радовишки рид“, „Клеонов рид“, „Лазово“, „Чукаро“, „Мечарски рид“, „Голема страна“, „Пирица“, „Еленица“, „Курбаница“, „Волчја поляна“, „Буковик“, „Чутура“, „Краста“, „Исказник“, „Тилпи“,

„Пишмано“, „Градиште“, „Припеко“, „Лезово“, „Барата“, „Голем пат“, „Цуцуло“, „Голите гробишта“ и „Бугарската караула“ во следните граници:

а) од исток: почнува од тригонометарската точка 624 кај м. зв. „Мемешлијски врв“, оди по старата административна граница на Струмичка и Гевгелиска околина и од м. зв. „Бејарми тепе“ оди по патот до кота 733, од тамо по вододелницата и избива на м. зв. „Ајдутах“ на кота 784 и од таму се по вододелницата до местото дека го пресекува патот и сврзува село Орманли со село Куклиш и по вододелната линија на м. зв. „Високиот рид“ избива западно од село Куклиш, спуштајќи се во местото звано „Липа“. Оттаму оди по колскиот пат ја сече реката Тркајна во долниот дел и избива на цадето Струмица — Валандово се до градот Струмица. Оттаму минува над Струмица источно од м. зв. Ациливер, Цареви кули го пресечува поројот „Скала“ во долниот дел на поројот до патот кој води Струмица — Вељуса преку Баница и Водоча по патот што минува од с. Водоча се до Вељуса. Минува покрај самото село Вељуса западно преку м. зв. „Црвеница“, избива на патот за м. зв. „Пишмано“ оди се по патот до месноста зв. „Градиште“ над селото Седларци. Оттаму по пешачката стаза избива над с. Едрениково, го сече долниот ток на Варваришката река се сврзува со патот Владевци — Едрениково, минува низ Владевци и избива на кота 394 од каде по вододелницата се врзува со старата граница на бившата Радовишка околина;

б) од запад: од м. зв. „Селанцакот“ тремеѓата меѓу бивша Радовишка, Гевгелиска и Струмишка околина по границата преку м. зв. „Тарла Тепе“ избива на тригонометарската точка 793 и преку м. зв. „Веселинов чукар“ на кота 768 оттаму избива во вододелницата преку м. зв. „Ак Бунар“ на кота 770, продолжува по вододелницата избива на кота 975 од каде пак по вододелницата избива на кота 997 и преку м. зв. „Мухамед Тепе“ избива на изворот на Злешевска река од каде по вододелницата оди до врвот „Исар“;

в) од север: од старата граница оди западно од кота 402 преку м. зв. „Цуцуло“ по вододелницата на тригонометарската точка 617 и 737 и преку котите 862 и 951 кај м. зв. „Краста“ оттука по вододелницата минува преку котите 699 и 639 се до м. зв. „Скрт дол“ и избива до старата граница на бивша Радовишка околина со Гевгелиска и Струмичка на м. зв. „Саланцак“; и

г) од југ: од билото на м. зв. „Изаро“ точно по вододелницата избива на тригонометарската точка 617 кај м. зв. „Голаш“, оттаму пак по вододелницата се до цадето Струмица — Валандово точно на мостот од каде избива на тригонометарската точка 624 кај м. зв. „Мешелјински врв“.

II.

Согласно член 5 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување Народниот одбор на Струмичка околија ќе направи план за посебни заштитни мерки и план за преориентација во многугодишни земјоделски култури на оние земјоделски површини кои се разорани и одгледуваат едногодишни култури, а се подложни на смивање и одронување.

III.

Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 31

18 февруари 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет
Љупчо Арсов, с. р.

50.

На основа член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување и член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а по предлог на Републичката управа за буици, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРМНИ ПОДРАЧЈА ЗА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ

I.

Подрачја во кои стрмните земјишта се подложни на смивање и одронување се следните:

1. Реонот „Прилеп“, околија Прилепска, во атарот на селата Селце, Лениште, Плетвар, Ореовец, Крстец, Присад, Дабница и град Прилеп, месностите: „Селечко“, „Сарика“, „Шаторов камен“, „Заполшки рид“, „Манастириште“, „Попова нива“, „Голи Врв“, „Бадимаш“, „Долен мост“, „Дервен“, „Неврокоп“, „Цуцул“, „Козјак“, „Чаве“, „Градиште“, „Борула“, „Црвеница“, „Једињак“, „Либа“, „Пазовица“, „Заградски камен“ и „Маркова кула во следните граници:

а) од исток: почнува од кота 1475 кај м. зв. „Белото“, минува покрај селото Крстец и котите 1746 кај м. зв. „Козјак“, 1334 кај м. зв. „Баба“, кај кота 950 го сече патот Прилеп — Кавадарци, продолжува преку кота 1418 и завршува на кота 1607 кај местото звано „Ливада“;

б) од југ: почнува од кота 1607, минува преку кота 1565 и 1273, потоа минува лево од кота 886 врви низ селото Селце, и по самото подножје на месноста зв. „Сарика“ оди по патот кој води од Прилеп за село Леништа. По истиот пат продолжува до селото Ле-

ниште од каде скренува на запад до патот Прилеп — Плетвар, продолжува по самиот пат до селото Плетвар од каде скренува на север и минува над самото село Ореовец, покрај селото Крстец, испод кота 1100 и по самото подножје на месноста звана „Чаве“ го минува патот Прилеп — Велес, потоа минува во подножјето на местото звано „Црвеница“, минува преку кота 1037, ја заобиколува месноста „Кукул“, потоа преку кота 884 и стигнува до селото Дабница од каде по самата река Капандрица, ја минува истата кај устието на другата притока, оди по самото подножје до месноста звана „Кукул“, минува под Маркови кули и завршува кај селото Вареш (Манастир Св. Арангел);

в) од запад: почнува од селото Варош, минува преку котите 990, 1135 и 1227 и завршува кај котата 1422 над манастирот Трескавец; и

г) од север: почнува од кота 1422, минува преку котите 1402, 1317, 1242, 1118 и 1397 и завршува на кота 1473.

II.

Согласно член 5 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување Народниот одбор на Прилепска околија ќе направи план за посебни заштитни мерки и план за преориентација во вишегодишни земјоделски култури на оние земјоделски површини кои се разорани и одгледуваат едногодишни култури, а се подложни на смивање и одронување.

III.

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 32

18 февруари 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет
Љупчо Арсов, с. р.

51.

На основа член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување и член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а по предлог на Републичката управа за буици, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРМНИ ПОДРАЧЈА ЗА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ

I.

Подрачја во кои стрмните земјишта се подложни на смивање и одронување се следните:

1. Реонот „Слив на река Радика“, околија Дебарска и Гостиварска, во атарот на селата Горенци, Д. и Г. Мелнишане, Татареловци, Д. и Г. Косоврасти, Скудриње, Присојница, Јанче, Галичник, Ациевци, Ростуша, Веље Брдо, Требиште, Видуше, Боетим, Жировница, Врбјане, Сенце, Рубница, Танушај, Грекај, Њивиште, Рибане, Беличица, Кичиница, Волковија, Нестрово, Ничпур и Врбен, местностите „Маруше“, „Сиротје“, „Дуркодол“, „Острово“, „Казане“, „Кичинички рид“, „Стара корија“, „Кукољ“, „Храст“, „Брег“, „Чуков корест“, „Махиамада“, „Завојско“, „Асан куле“, „Црни камен“, „Висока карпа“, „Манастир“, „Звериње“, „Вршок“, „Осој пат“, „Липска краста“, „Заграиште“, „Тикварци“ во следните граници:

а) од исток: почнува од кај селото Врбен, минува преку село Кочиница и котите 1440, 1767, 1990, 2151, 2163 се до село Галичник, од каде продолжува на југ, минува преку местоста Каменица и завршува на кота 1369;

б) од југ: почнува од кота 1369, минува преку месноста: „Врање краста“ и селата Мелничане, Горенци и Махалредовци и завршува кај село Татареловци;

в) од запад почнува од селото Татареловци, минува преку кота 1814 и кота 2255, од каде оди по самата граница на ФНРЈ со Албанија при тоа минувајќи преку котите 2345, 2144, 2105, 2375, 1999, 2049, 1942, 2235, 2055, 2440 и завршува на кота 2443 кај местото звано „Цигански пролаз“; и

г) од север: почнува од кота 2443, минува преку кота 1787 кај местото звано „Кукољ“, потоа над село Ничпур, преку кота 1743 и завршува кај селото Врбен.

II.

Согласно член 5 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување, Народниот одбор на Дебарска и Гостиварска околија ќе направат план за посебни заштитни мерки и план за преориентација во вишегодишни земјоделски култури на оние земјоделски површини кои се разорани и одгледуваат едногодишни култури, а се подложни на смивање и одронување.

III.

Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 34

18 февруари 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет
Љупчо Арсов, с. р.

52.

На основа член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување и член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а по предлог на Републиката управа за буици, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРМНИ ПОДРАЧЈА ЗА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ

I.

Подрачја во кои стрмните земјишта се подложни на смивање и одронување се следните:

1. Реонот „Злетовски“, околија Кочанска, во атарот на селата Злетово, Турско Рударе, Шталковица, Ратковица, Зелени град, Луково, Лесново, Древено, Добрево, Нивичани, Пантелеј, Лешки и Пашаџиково, во следните граници:

а) од исток: почнува од кота 897 па по патот за село Лошки, продолжува до село Пашаџиково преку кота 1431, па кота 1608 кај местото звано „Равна Чука“ и завршува кај село Пониква;

б) од север: почнува од селото Пониква, оди по патот за Јамиште преку кота 1670 кај местото „Гарваница“, оттука се спушта по билото до кота 722 кај Злетовска Река, од тука по патот за Куново и завршува на кота 1410;

в) од запад: почнува од кота 1410, оди по билото на кота 1424 кај местото звано „Буковац“, оттука продолжува и избива на патот Злетово—Кратово и оди по истиот се до самото село Злетово; и

г) од југ: почнува од селото Злетово и оди по патот за Турско Рударе, од каде продолжува по Кратовскиот Пат од кота 814, од каде продолжува до село Пантелеј и по патот до село Нивичане продолжува до кота 894 кај м. зв. „Војновица“, каде и завршува.

2. Реонот „Кочански“, Кочанска околија, во атарот на селата Пресека, Враници, Истибања, Долно и Горно Гратче, Припер, Јастебник, Полаки во следните граници:

а) од исток: почнува од село Истибања, минува покрај село Орговци и продолжува до самиот пат за село Пресека, минувајќи преку кота 1.105, потоа минува преку 1079 и преку кота 1160, завршува кај селото Литовци;

б) од север: почнува од село Либавци, минува преку кота 1847 кај местото звано „Крбла“, потоа минува преку котите 1971, 2035, и 1731 и завршува кај село Лопен;

в) од запад: почнува од село Лапен, минува преку котите 1506 и 1568, потоа минува преку село Пониква и продолжува кон југ, минувајќи преку кота 1608, преку село Лешка и преку котите 897 и 623 и завршува во западниот дел на град Кочани; и

г) од југ: почнува од град Кочани, минува испод Оризари и котите 462 и 470 и завршува кај селото Истибања.

3. Реонот „Градешко — Зрновски“, околицата Кочанска во атарот на селата: Винаца, Леси, Блатец, Лепец, Зрновци, и Мородвиш во следните граници:

а) од исток: почнува од село Винаца, оди по патот за село Липец м. зв. „Раковица“, оттука продолжува по патот Лепец—Блатец од каде врви по гребенот зван „Вада“ и излегува на патот кој оди за м. зв. „Чупино Брдо“;

б) од југ: почнува од местото звано „Чупино Брдо“ зема посока на запад према местото звано „Гјестил“ од кота 1410, понатаму се спушта на кота 935 од каде продолжува по „Градошка Река“, а после по патот излегува на местото звано „Бајор“, од каде оди на кота 1224, продолжува по патот на местото звано „Голок“ на кота 1238 м., оттука се спушта по водотек во Зрновска Река, од тука се искачува по супротен водотек на кота 1197 м.;

в) од запад: од кота 1179 м. по Мородовскиот пат до село Мородовиш; и

г) од север: од село Мородовиш по Зрновско-Мородовишкиот пат за село Зрновци, од каде продолжува по Зрновско — Виначкиот пат до селото Винаца.

II.

Согласно член 5 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување, Народниот одбор на Кочанска околица ќе направи план за посебни заштитни мерки и план за преориентација во многугодишни земјоделски култури на оние земјоделски површини кои се разорани и одгледуваат едногодишни култури, а се подложни на смивање и одронување.

III.

Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 35
18 февруари 1955 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

53.

На основа чл. 90 ст. 2 од Уредбата за оснивање претпријатија и дукани во врска со решението за определување претпријатија за кои конкурсот за назначување за директор ќе го распише Комисијата што ќе ја именува Извршниот совет на Народното собрание на НРМ, број 24 од 9-П-1954 година („Службен весник на НРМ“ бр. 8/54 година), Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО БР. 195 ОД 4 ЈУНИ 1954 ГОД.

1. Се разрешува од досегашната должност Крстев Јован, претседател на Комисијата за распишување конкурс за назначување директори.

2. Се именува за претседател на Комисијата за распишување конкурс за назначување директори — Благој Симеоновски, секретар на Одборот за стопанство при Извршниот совет.

3. Во останатиот дел останува неизменето Решението на Извршниот совет на Народното собрание на НРМ, бр. 195 од 4 јуни 1954 година („Службен весник на НРМ“ бр. 20/54 година).

4. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС број 48
18 февруари 1955 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

54.

На основа точ. 7 од Упатството за спроведување избори за работнички совети и управни одбори во југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 18/54), Извршниот совет на Народното собрание на НР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИТЕ ЗА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО НА ПТТ СООБРАКАЈ — СКОПЈЕ

I. Во Централната изборна комисија која ќе ги спроведе изборите за Работничкиот совет на Претпријатието на ПТТ сообраќај — Скопје, се именуваат:

за претседател на комисијата:

ПАВЛОВИЌ ВОЈСЛАВА МИЛОШ, началник на Општото одделение;

за членови на Комисијата:

ТЕОФИЛОВСКИ ЈОВАНОВ БОГОЉУБ, началник на Техничкото одделение;

КОШЕВАЛИЕВ МОНЕВ БЛАГОЈ, началник на Пошт. одделение;

КОСТОВА МИЛОШЕВА ЈЕЛЕНА; и
КАРАНАКОВ ХРИСТОВ ПАНЧЕ.

II. Ова решение ќе се објави во Службениот весник на НРМ, а стапува во сила веднаш.

ИС бр. 64
3 март 1955 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет
Љупчо Арсов, с. р

55.

О Б Ј А В А

**НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА ПОТВРДЕНА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР НА
НАРОДЕН ПРАТЕНИК ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

На основа член 160 во врска со член 85 став 1 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, Републичката изборна комисија

ОБЈАВУВА

дека за дополнителните избори за народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, што ќе се одржат во изборната околија Скопска IV на 13 март 1955 година е потврдена кандидатурата на кандидатот Гигов Андонов Страхил, од Скопје.

Број 13
25 февруари 1955 год.
Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар, Претседател,
П. Д. Корабар, с. р. А. Групче, с. р.

.....

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

(Претпријатија и дуќани)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-XI-1954 година, под реден број 745, е запишано преставништвото под фирма: Трговско преставништво на Претпријатието за трговија со земјоделски производи „Земјоделски производ“ — Сараево, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на преставништвото е: склучување на договори за купување и продажба на стоки, во име и за сметка на претпријатието, а према струките што му се одобрени при регистрирањето.

Преставништвото е основано од Државниот секретаријат за работи на стопанството на НРМ.

Истото ќе го потпишува раководителот Петар Шестаков.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 745/54. (1606)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-XI-1954 година под реден број 725, е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие за промет со мешовити стоки „Кораб“, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со мешовити стоки на големо и мало по следните трговски струки: текстил, куси и плетени стоки и конфекција; галантериски, базарски стоки и играчки; каделни и јутени производи; обувки и кожна галантерија; производи од гума, каучук и пластични маси; железарски и метални стоки, велосипеди и прибор; селско стопански алати и вештачки губрива; нафтени деривати, мазива уља и масти; музички инструменти, радио-апарати и прибор; електрични материјали; саати, изработки од драгоцен материјали; бои, лакови, хемикалии и прибор; козметички и парфимериски стоки; градежен материјал; стакло, порцулан и керамички стоки; канцелариски материјал, хартија и прибор за пишување; жита и мелнички преработки; животни прехрани и предмети за куќни потреби; производи врз база на шеќер и какао; преработки од овоштира; производи од дрво (куќни намештај и др.) млечни производи и печиво; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор; мешовити индустриски стоки, огревно дрво и јаглен.

Претпријатието е основано од НО на Гостиварска околија со решение бр. 6218 од 6-IX-1954 година. Истото ќе го потпишува директорот Горе Дучевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 725/54. (1633)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 508 од 18-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 41, под ред. бр. 41, претпријатието под фирма: Општинско трговско претпријатие „Галичица“, со седиште во Охрид.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Галичичка општина, бр. 3922 од 26-XII-1953 година.

Предмет на послувањето е: општа трговска делатност на дребно.

Претпријатието ќе го потпишува раководителот Горе Мирјановски, во границите на овластувањето.

Бр. 508/54 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (171)

Во регистарот на стопанските организации на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Штип, на страна 72, ред. бр. 72, запишано претпријатието под фирма: Лозарско винарско претпријатие за подигање и одгледување на плантажни лозја „Грозд“, со седиште во Штип. Претпријатието е основано со решение на НО на Градската општина — Штип, бр. 112 од 8-I-1954 година.

Предмет на работата на претпријатието е: продажба односно обработката на вино.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Алија Беговски во границите на овластувањето.

Бр. 112/54 од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Штип. (122)

На основа решението Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 20811 од 31-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 36, под ред. бр. 36 претпријатието под фирма: Градско трговско претпријатие „Гранат“, со седиште во Струга.

Претпријатието е основано со решение на НО на Градската општина — Струга, бр. 7125 од 18-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговија со индустриски стоки на мало.

Претпријатието ќе го потпишува раководителот Селман Чолаку, во границите на овластувањето.

Бр. 20811/53 од Советот за стопанството на НО на Охридска околија. (174)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27 мај 54 година, под реден број 178, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Ванила“, со седиште во Охрид. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби, производи врз база на шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалаци, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 178/54. (1339)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12 јуни 54 година, под реден број 187, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за производство на цигли „Победа“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: производство и продажба на цигли.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 187/54. (1348)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 септември 1954 година под реден број 481, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за промет со млеко и млечни производи „Шар“, со седиште во Скопје.

Предмет на послувањето на претпријатието е: продажба на млеко и млечни производи, бели печива и деликатесни стоки како и производство на бурек на мало. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку своите продавници и тоа: Продавница на ул. „Маршал Тито“ бр. 19, Продавница на ул. „Ленинова“ бр. 40, Продавница на ул. „Прохор

Пчински“ бр. 53 и погон за изработка на бурек и бели печива на ул. „Народен фронт“ бр. 58. Овие продавници се без посебни права.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 481/54. (1598)

СОДРЖИНА

Страна

38. Уредба за условите под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд на Народна Република Македонија — — — — — 89
39. Уредба за органите и постапката за расправање на самовласните завземања на земјиштата од општинскиот имот — — 91
40. Одлука за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход кој ќе се наплатува во прво, второ, трето и четвртото тромесечје на 1955 година — — — 94
41. Одлука за данок на промет на дрва — — 95
42. Одлука за оснивање на републичка Специјална болница за белодробна туберкулоза — с. Јасеново, Титоввелешка околија — 95
43. Одлука за ставање вон сила на Одлуката за оснивање на републичка Болница за душевно болни Јасеново — — — — — 96
44. Одлука за дополнување Одлуката за плаќање хонорарната настава во средните училишта, во нижите стручни училишта и во осумгодишните основни училишта — — 96
45. Упатство за начинот на пресметувањето и наплатата на данокот на промет на тутунот во 1955 година — — — — — 96
46. Решение за одредување стрмни подрачја за подложни на смивање и одронување 97
47. Решение за одредување стрмни подрачја за подложни на смивање и одронување 97
48. Решение за одредување стрмни подрачја за подложни на смивање и одронување — — 98
49. Решение за одредување стрмни подрачја за подложни на смивање и одронување 99
50. Решение за одредување стрмни подрачја за подложни на смивање и одронување — — 100
51. Решение за одредување стрмни подрачја за подложни на смивање и одронување — 100
52. Решение за одредување стрмни подрачја за подложни на смивање и одронување — 101
53. Решение за изменување и дополнување на Решението бр. 195 од 4 јуни 1954 година 102
54. Решение за именување Централна изборна комисија за спроведување изборите за Работничкиот совет на Претпријатието на ПТТ сообраќај — Скопје — — — — — 102
55. Објава на Републичката изборна комисија за потврдена кандидатура за избор на народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија — — — — — 103